

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, со седиште на Пушкаш Тивадар утца 14, 2040 Будаорс, Унгарија, преку полномошник Златко Кујунциски, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 06.09.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола од Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, со седиште на Пушкаш Тивадар утца 14, 2040 Будаорс, Унгарија, над Миспол С.А. со седиште на Октова 1, 15-399 Биалисток, Полска, по пат на стекнување на акции иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 06.08.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, со седиште на Пушкаш Тивадар утца 14, 2040 Будаорс, Унгарија, со која Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, ќе стекне единствена контрола над Миспол С.А. со седиште на Октова 1, 15-399 Биалисток, Полска, по пат на стекнување на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт**, е индиректна подружница на Артемис Мидко со седиште на Сент Џејмс Сквер бр.21, Лондон, Велика Британија. Артемис Мидко е во сопственост и контролиран од фондови управивани од Цинвен Капитал Менаџмент (VI)Генерален Партнер Лимитед, ниво 4 Мил Корт Ла Шарротери Сент Питер Порт Гернзи. Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт е компанија за храна за домашни миленици која произведува низа брендирано производи за домашни миленици и производи за трговците на мало, кои ги доставува до супермаркети, специјализирани продавници за домашни миленици и ветеринари.

Во Република Северна Македонија, Партнер ин Пет Фуд Хунгарија Кфт е активна во снабдување со подготвена храна за домашни миленици преку директно снабдување до трговците на мало и преку дистрибутивната мрежа на дистрибутери (трети страни).

**Миспол С.А.** е активно во производство на храна за домашни миленици. **Миспол С.А.** нема остварено продажба на индустриска (подготвена) храна за домашни миленици во Република Северна Македонија во 2019 и 2020 година.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 в) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Проф. д-р Владимир Наумовски